



РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ “Следење на владеењето за раст во областа на правдата” (JuDGMeNT)

Проектот го спроведува: Институт за европска политика (ЕПИ) – Скопје

Главна цел: Придонес во воспоставувањето на механизам од граѓански организации за следење на исполнувањето на показателите од Стратегијата на ЈИЕ 2020 во столбот *Владеење за раст*.

Специфични цели:

- 1) Да се иницира структурно следење на спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во однос на областа *Правда* од столбот *Владеење за раст*;
- 2) Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за изготвување на извештаи од следењето (мониторинг извештаи), и
- 3) Да се придонесе кон јавната дебата за спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во однос на областа *Правда*.

Целни групи: Домашните граѓански организации активни во областа на правосудството, националните институции (Министерство за правда, Академија за судии и јавни обвинители), професионалните здруженија и синдикатите.

Крајни корисници: Граѓански организации активни во областа на правосудството, пошироката јавност и медиумите.

Очекувани резултати:

P1. Воспоставен механизам за структурно следење на спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 за управување со развојот во областа *Правда*;

P2. Зголемени капацитетите на граѓанските организации за изготвување на извештаи од следењето на спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во столбот *Владеење за раст* во однос на областа *Правда*, и

P3. Зајакната јавната дебата за Стратегијата на ЈИЕ 2020 во областа *Правда* од столбот *Владеење за раст*

Клучните мерки / инструменти / активности од Стратегијата на ЈИЕ 2020 димензијата *Правда* од столбот *Владеење за раст*:

- P.1. Подобрување на ефикасноста и компетентноста: преглед на квалитетот, ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите;
- P.2. Подобрување на судската соработка во слободен пристап до информации, спроведување преку-гранично извршување и прекугранична постапка во стечај, преземања и спојувања (додаден е зборот извршување);
- P.3. Поддршка на АРС: Воведување или подобрување на законската рамка за АРС и овозможување на соодветна правна и институционална соработка со судскиот систем и системот за извршување.

Главни активности:

A1.1 Анкета со граѓански организации;
A1.2 Иницијален состанок;
A1.3 Подготовка на матрицата за следење;
A1.4 Изработка на методологија за следење на областа *Правда* од столбот *Владеење за раст*, наменета за граѓанските организации;
A2.1 Работилница со граѓанските организации за користење на методологијата за следење;
A2.2 Подготовка на месечни извештаи за напредокот во спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020;
A3.1 Подготовка на извештај за напредокот во однос на показателите предвидени во Стратегијата на ЈИЕ 2020;
A3.2 Дисеминација на извештаите до релевантните институции, широк спектар на граѓански организации и на пошироката јавност;
A3.3 Организирање на форуми за дискутирање на јавни политики за презентирање на наодите од следењето и давање соодветни препораки.

Период за спроведување: 10.07. – 31.12.2016

Лице за контакт: Ардита Абази Имери, Проектна координаторка ardita.abazi-imeri@epi.org.mk